

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**



**ИЗВАДОК ОД КОНКУРС**  
**за запишување студенти на втор циклус студии**  
**на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“**  
**во учебната 2021/2022 година**

**Скопје, 2021**

## СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр. 82 од 08.05.2018), чл. 208, став 1, алинеја 2 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник, бр. 425 од 28.6.2019), Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр02-404/3, донесена на 258. седница одржана на 18.3.2021 година и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи бр. 40-5419/1 од 18.5.2021 г., (Сл. весник бр. 112 од 21.5.2021 г.), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува слободни места за запишување на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје.

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
Факултет за земјоделски науки и храна (Ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 3)	180	2/4	1500/2500
Растителна биотехнологија	32	2/4	1500/2500
- поледелство			
- преработка на поледелски култури			
- градинарство и цвеќарство			
- овоштарство			
- лозарско производство			
- винарско производство			
- производство на алкохолни пијалоци			
- генетика и селекција на растенијата			
- хортикултура во заштитени простори			
- органско растително производство			

<b>Анимална биотехнологија</b>	<b>30</b>	<b>2/4</b>	<b>1500/2500</b>
- генетика и селекција во анимално производство			
- исхрана на животни			
- менаџмент на здравје и благосостојба на животните			
- говедарство			
- овчарство			
-козарство			
- свињарство			
- живинарство			
- рибарство			
- пчеларство			
<b>Преработка на земјоделски производи од анимално потекло</b>	<b>16</b>	<b>2/4</b>	<b>1500/2500</b>
- млеко и млечни производи			
- месо и производи од месо			
- нутриционизам			
<b>Агроекономика и рурален развој</b>	<b>20</b>	<b>2/4</b>	<b>1500/2500</b>
<b>Менаџмент на природните ресурси и животната средина</b>	<b>24</b>	<b>2/4</b>	<b>1500/2500</b>
- педологија			
- екологија			
- извори на загадувањето во земјоделството			
- агрохемија			
- мелиорации и ерозија во земјоделството			
- наводнување			

<b>Квалитет и безбедност на храна</b>	<b>32</b>	<b>2/4</b>	<b>1500/2500</b>
- микробиологија			
- квалитет и безбедност на храна			
- етноботаника			
- преработка на овошје и зеленчук			
- хемиски опасности во храна			
- контрола и безбедност на храна од анимално потекло			
<b>Фитомедицина</b>	<b>16</b>	<b>2/4</b>	<b>1500/2500</b>
- ентомологија		2	
- фитопатологија		2	
- хербологија		2	
- фитомедицина		2/4	
<b>Механизација</b>	<b>10</b>	<b>2/4</b>	<b>1500/2500</b>
- механизација на растително производство			
- механизација на сточарско производство			

## II. Право на конкурирање

Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи услови:

- да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии на соодветниот факултет, односно научен институт.

## III. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk) и да ја пополни електронската пријава од I-Know-системот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на една од електронските адреси кои факултетите ќе ги објават за пријавување на кандидатите.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на пријавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

- **пријавен лист за запишување;**
- електронска пријава (од [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk));
- оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
- куса биографија (CV);
- потврда за активно познавање странски јазик;
- **потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50: Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-XXX-03161; Конто 722313 00)**
- препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
- **список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);**
- документи за евентуални награди, признанија и други документи.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена. ФЗНХ на своите огласни табли ќе ги објави роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување

При **запишувањето**, примените кандидати поднесуваат:

- индекс и пријавни листови
- две фотографии (3,5x4,5)

#### IV. Рокови за пријавување и запишување

##### - За сите студиски програми

	Прв рок	Втор рок*
Пријавување на кандидатите	20 до 29.9.2021	7. до 18.2.2022
Запишување на кандидатите	1 и 4.10.2021	21. до 24.2.2022

### **ЗАБЕЛЕШКИ:**

- Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.
- На кандидатите им е дадена можност на факултетот/институтите со поголем број студиски програми, освен за првиот избор на студиската програма за којашто конкурираат, да можат да изберат уште една или повеќе студиски програми, односно да се определат и за втора, трета итн. студиска програма, доколку не успеат да бидат на ранг-листата на примени кандидати на првоизбраната студиска програма.
- Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на Факултетот, односно научните институти - носители на студиските програми.

\*\*\*

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:  
<http://www.ukim.edu.mk>